

Врз основа на член 40 став 1 алинеја 5 од Статутот на ТТК Банка АД Скопје, Собранието на акционери на Банката, на ден 5.4.2022 година, ја донесе следната:

## **О Д Л У К А**

### **за определување на износот на дивидендата и датуми на исплата на дивиденда за 2021 година (дивиденден календар)**

#### **Член 1**

Да се исплати дивидендата во бруто-износ од 41.762.848 денари.

Банката, во согласност со важечката регулатива, од бруто-износот на дивидендата:

- а) при исплата на физичките лица ќе задржи и уплати персонален данок на доход,
- б) при исплата на правните лица ќе задржи и уплати данок по задршка, каде што е применливо.

За предложениот износ на дивидендата за 2021 година, акционерите ќе бидат известени преку Повикот за учество на Годишното собрание на акционери на Банката.

#### **Член 2**

Висината на бруто-дивидендата по акција ќе изнесува 46,00 денари, односно 4,6 % од номиналната вредност на акциите којашто изнесува 1.000 денари.

#### **Член 3**

Собранието на акционерите на ТТК БАНКА АД Скопје ќе се одржи на 5.4.2022 година, а датумот на евиденција според кој ќе се определи листата на акционери кои имаат право на дивиденда за 2021 година е 19.4.2022 година.

#### **Член 4**

Последен ден на тргување со право на дивиденда за 2021 година е 15.4.2022 година.

#### **Член 5**

Прв ден на тргување без право на дивиденда за 2021 година е 18.4.2022 година.

#### **Член 6**

Исплатата на дивиденда за 2021 година ќе започне на 3.5.2022 година.

#### **Член 7**

Дивидендата за 2021 година ќе се исплатува во готово (трансакциски сметки на акционерите).

#### **Член 8**

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

**Собрание на ТТК Банка АД Скопје**  
**Претседавач**

## Образложение

### кон Предлог - одлуката за определување на износот на дивидендата и датуми на исплата на дивиденда за 2021 година (дивиденден календар)

Во согласност со член 490 од Законот за трговски друштва, Собранието на Банката го определува износот на дивиденда, датумот на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право да добијат дивиденда, како и планот за исплата на дивиденда и денот на којшто се исплаќа дивидендата.

Заради навремено и точно информирање на акционерите и на јавноста, во согласност со Правилата за котација на хартии од вредност на Македонската берза на хартии од вредност, член 36, котираните друштва се должни однапред да го соопштат предлогот за висината на дивидендата, а веднаш по одржувањето на Собранието на акционери да го објават дивидендниот календар при исплата на дивиденда на сопствениците на акциите на акционерското друштво. Динамиката на активностите поврзани со исплатата на дивидендата се определува во согласност со датумот на одржување на редовното годишно Собрание на акционерите на Банката.

Датумот на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право да добијат дивиденда, односно датумот на стекнување на правото за дивиденда, е датум кога се врши пресек на сопствениците на акциите според акционерската книга, за да се утврди кој акционер има право на дивиденда. Во согласност со Правилата за котација на хартии од вредност, овој датум треба да биде најмалку 14 дена по завршувањето на седницата на Собранието на акционерите на друштвото на која, покрај другото, се донесува Одлука за распределба на добивката остварена во претходната година.

Се предлага дивидендата за 2021 година да биде исплатена на акционерите на Банката кои се регистрирани во акционерската книга на Банката на 19.4.2022 година. Последен ден на тргување со акциите со право на дивиденда за 2021 година, во согласност со предложената одлука, е 15.4.2022 година, чиешто порамнување и регистрирање во акционерската книга според Правилата за тргување на Македонската берза ќе се случи два работни дена од денот на извршеното тргување, односно на датумот на стекнување право на дивиденда за 2021 година, 19.4.2022 година. Тоа значи дека прв ден на тргување со акциите без право на дивиденда за 2021 година ќе биде 18.4.2022 година.

Исплатата на дивидендата за 2021 година се предлага да започне од 3.5.2022 година.

За утврдениот дивиденден календар при исплата на дивиденда за 2021 година, акционерите ќе бидат информирани преку известување во дневниот печат и на веб-страницата на Македонската берза за хартии од вредност и на веб-страницата на Банката.